












Грижа за уличните кучиња	
 Линк до играта	http://www.gamesgames.com/game/stray-puppy-care
 Промотор	Пријатели на образованието
 Вид на игра	Мобилна игра- еден играч- флеш игра
 Целна група	5-6 +
 Јазици	Англиски
 Просоцијални вредности	Природна средина Емпатија Еднаквост
 Просоцијални вештини	Помагање на другите Развивање на емпатија Заземање перспектива Почит
 Цели	<ul style="list-style-type: none"> › <i>Директни:</i> Биди добар и третирај ги животните со љубезност особено бездомните › <i>Индиректни:</i> Развивање емпатија - чувство на одговорност › <i>Интра и меѓу дисциплинарни:</i> Социјална одговорност кон природата › <i>Психолошки социолшки и просоцијални:</i> Потреба да се помага (во случајов на животните)
 Опис на играта	<p>Оваа игра е многу лесна за играње и им е позната на сите деца. Поделена е на неколку фази и во сите играчот им помага на бездомните животни. Прво ги капиш и чистиш, па ги дотеруваш , ги храниш итн. Движењата се едноставни и лесни и се прилагодени за многу млади ученици. Иако едноставна играта им покажува на децата како правилно треба да постапуваат со животните. Ова е</p>



	<p>особено важно за деца во земји каде насилството кон бездомните животни е помалку или повеќе нормализирано и многу деца се пораснати со страв од животните па дури и ги повредуваат. Тие знаат дека нема казна за нивните постапки и затоа мора да се научат дека таквото однесување е неприфатливо. Наместо тоа тие треба да се грижат за своите мали четвороножни пријатели.</p>
 Потребна опрема	<p>Андроид 2.3.3 или iOS уреди</p>
 Опис на активността	<p>Наставничката ги охрабрува децата да ги донесат нивните омилен и играчки - животни на училиште. Децата ги опишуваат (какви карактеристики имаат, што јадат и пијат, како се однесуваат) и да објаснат зошто ги сакаат. Потоа секое дете ја зема улогата на животно и на овој начин ја менува перспективата и се идентификува со нешто друго и различно. На овој начин се развива емпатија. Друга активност е наставниците да покажат слики од животни скитници пред и после нивно посвојување. На тој начин ќе ја потенцираат трансформацијата. Можат и да се испечатат/ нацртаат маски од животни и да се читаат/слушаат/ пејат песнички или кажуваат драми за животни.</p>
 Временска рамка	<p>10 минути</p>
 Слики и други документи	
 Извор	<p>https://www.tivola-mobile.com/en/animal-games/petworld-my-animal-rescue/</p>